

Службен весник

на Република Македонија

Број 156

17 август 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3539. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија.....	2	3546. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на Лиценца за приредување на игри на среќа во казино.....	5
3540. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Градот Скопје.....	2	3547. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб.....	7
3541. Одлука за утврдување на мерки за заштита и сигурност на настраданото население од поплавените населени места од Скопскиот регион.....	2	3548. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредувач на интернет игри на среќа.....	9
3542. Одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика.....	3	3549. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на томбола од затворен тип.....	11
3543. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	3	3550. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за производител на интернет игри на среќа.....	13
3544. Програма за изменување и дополнување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2016 година.....	3	3551. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница.....	15
3545. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за зголемување на бројот на деловни простории во кои се приредуваат игрите на среќа во автомат клуб.....	4	Огласен дел	1-32

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3539.**

Врз основа на член 11, став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), претседателот на Владата на Република Македонија, на 2016, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за формирање на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/03, 15/07, 20/12), членот 7 се менува и гласи:

„Со Канцеларијата раководи Шеф на Канцеларијата, кој го именува и разрешува Претседателот на Владата на Република Македонија.

Претседателот на Владата во Канцеларијата може да именува и разрешува Заменик на Шефот на Канцеларијата од редот на административните службеници вработени во Канцеларијата.

Платата на Шефот на Канцеларијата и на Заменикот на Шефот на Канцеларијата согласно нивните работи и задачи утврдени со оваа одлука, ја определува Претседателот на Владата на Република Македонија, при што соодветно се зема предвид Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 71/05, 2/06, 8/06, 46/06, 18/07, 94/07, 103/07, 126/07, 138/07, 39/08, 137/08, 140/08, 154/08, 63/09, 76/09, 144/09, 39/10, 63/10, 158/10, 5/11, 75/11, 133/11, 70/12, 82/12, 161/12, 172/13, 16/14, 21/14, 99/14, 116/14, 152/15, 161/15, 218/15, 19/16 и 71/16).“

Шефот на Канцеларијата го обезбедува единствено функционирање на Канцеларијата и донесува Правилник за внатрешна организација на Канцеларијата и Правилник за систематизација на работните места на Канцеларијата на Претседателот на Владата.

Шефот на Канцеларијата ги назначува и распоредува вработените во Канцеларијата.

Заменикот го заменува Шефот на Канцеларијата во случај кога тој е отсутен или кога поради болест или други причини не е во можност да ја врши својата работа, со сите негови овластувања и одговорности во раководењето.

Шефот на Канцеларијата и Заменикот на Шефот на Канцеларијата за своето работење му одговараат на Претседателот на Владата на Република Македонија.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1299/1
15 август 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

3540.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.8.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Градот Скопје и тоа:

- Еуродизел БС 50,000 литри
Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Градот Скопје, за справување со кризната ситуација од поплавите во регионот на Скопје.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Градот Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6501/1
15 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Годоров, с.р.

3541.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.8.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И
СИГУРНОСТ НА НАСТРАДАНОТО НАСЕЛЕНИЕ
ОД ПОПЛАВЕНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОД
СКОПСКИОТ РЕГИОН****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат мерките за заштита и сигурност на настраданото население од поплавените населени места од Скопскиот регион, кои се сместени во установи (ученички домови, студентски домови и други установи).

Член 2

Мерките за заштита и сигурност од член 1 од оваа одлука се преземаат за настраданото население чии домови се целосно уништени и во кои не постојат услови за живеење.

Член 3

Мерките за заштита и сигурност на лицата од член 2 од оваа одлука се состојат од бесплатно сместување и исхрана во установи по претходно донесено решение од страна на Министерството за труд и социјална политика, средства од Министерството за труд и социјална политика и хуманитарна помош од страна на хуманитарните организации во храна, кебиња, душеци, хигиенски пакети и слично.

Член 4

За секое сместено лице од член 2 од оваа одлука, за кое се обезбедува сместување и исхрана (три obroka дневно), на установата од страна на Министерството за труд и социјална политика се исплатува по 400 денари

дневно, за што се склучува договор помеѓу Министерството за труд и социјална политика и установата во која се сместени овие лица.

Член 5

Исплатата на средствата од член 4 од оваа одлука ќе се врши преку Министерството за труд и социјална политика.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6502/1
15 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3542.

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА БЕСПЛАТНО ОСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. На Министерството за труд и социјална политика, за помош на евидентирани приматели на социјална помош, бесплатно се отстапува следната стока со завршена царинска постапка и тоа:

СПИСОК НА СТОКИ ЗА БЕСПЛАТНО ОСТАПУВАЊЕ						
Резен број	Вид	Артикал	Единична мерка	Колчнина	Број на предмет	Година на задена
1	Облека	Долен дел тренирки Детски фармерки	Парче Парче	235 200	085741/15 014400/15	2015 2015
				435		
2	Обувки	Спортски обувки	Пар	72	059264/14	2014
				72		
Вкупно:				507		

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6502/1
16 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3543.

Врз основа на член 43 став 1 од Закон за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2014, 116/2014, 33/2015, 5/2016, 127/2016 и 142/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 август 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За државен секретар во Министерството за внатрешни работи се именува Сања Димитријевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6500/1
13 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3544.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.8.2016 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16), по точката 9. ПРЕГЛЕДИ ВО СЛУЖБИ ЗА СПОРТСКА МЕДИЦИНА, се додава нова точка 9-а, која гласи:

„9-а. НА СИТЕ ЛИЦА СО АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ ВО СМИЛКОВЦИ, СТРАЧИНЦИ, ЦРЕШЕВО, ВИНИЧЕ, СТАЈКОВЦИ, ЧЕНТО, ИНДИКОВО, АРАЧИНОВО, БРЊАРЦИ И БУЛАЧАНИ, ПОГОДЕНИ СО ПОПЛАВИТЕ ОД 6.8.2016 ГОД. КОИ ГО ЗАФАТИЈА СКОПСКИОТ РЕГИОН“

Во оваа програма се планира ослободување од партиципација за сите здравствени услуги што ќе ги користат лицата со адреса на живеење во Смилковци, Страчинци, Црешево, Виниче, Стајковци, Ченто, Индиково, Арачиново, Брњарци и Булачани, погодени со поплавите од 6.8.2016 година кои го зафатија скопскиот регион, на сите нивоа на здравствена заштита (примарна, секундарна и терциерна), заклучно со 31.12.2016 година.“

Во точката 10. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, во потточка 5, во табелата во првиот и вториот ред во третата колона, износот „23.000.000,00“ се заменува со износот „12.679.325,00“.

По потточката 9. по табелата се додава нова потточка 9-а., која гласи:

„9-а. За реализација на мерката од точката 9-а од оваа програма, која се однесува на сите лица кои се со адреса на живеење во Смилковци, Страчинци, Црешево, Виниче, Стајковци, Ченто, Индиково, Арачиново, Брњарци и Булачани, погодени од поплавите од 06.08.2016 год. кои го зафатија скопскиот регион, потребни се средства за партиципацијата што здравствените установи би требало да ја наплатат од овие лица за користење на сите здравствени услуги, на сите нивоа на здравствена заштита (примарна, секундарна и терциерна) заклучно со 31.12.2016 година.“

По потточката 9-а. во ставот 1 по бројот 8 се става запирка, зборовите „и 9“ се заменуваат со зборовите „9 и 9-а“, износот „82.000.000,00“ се заменува со износот „71.679.325,00“, а износот „58.000.000,00“ се заменува со износот „47.679.325,00“.

Во ставот 2 износот „82.000.000,00“ се заменува со износот „71.679.325,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6503/1
15 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**3545.**

Врз основа на член 88 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ПРИРЕДУВААТ ИГРИТЕ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за зголемување на бројот на деловни простории во кои се приредуваат игрите на среќа во автомат клуб.

Член 2

Барањето за зголемување на бројот на деловни простории во кои се приредуваат игрите на среќа во автомат клуб се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-5699/7
9 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ**ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ****БАРАЊЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ПРИРЕДУВААТ ИГРИТЕ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

Од _____

(назив на трговското друштво, подносител на барањето)

(седиште на трговското друштво, подносител на барањето)Датум _____
Место _____

М.П. (*)

Подносител на барањето _____

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговски друштва.

3546.

Врз основа на член 57 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО КАЗИНО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во казино.

Член 2

Барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во казино се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-5701/6
9 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО
КАЗИНО**

Од _____

(назив на трговското друштво, подносител на барањето)

(седиште на трговското друштво, подносител на барањето)

Датум _____

М.П (*)

Подносител на барањето

Место _____

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

3547.

Врз основа на член 86 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб.

Член 2

Барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-5702/6
9 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО
АВТОМАТ КЛУБ**

Од _____

(назив на трговското друштво, подносител на барањето)

(седиште на трговското друштво, подносител на барањето)

Датум _____

М.П (*)

Подносител на барањето

Место _____

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

3548.

Врз основа на член 104 став (6) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРИРЕДУВАЧ НА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредувач на интернет игри на среќа.

Член 2

Барањето за издавање на лиценца за приредувач на интернет игри на среќа се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-5703/7
9 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИРЕДУВАЧ НА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА

Од _____

(назив на трговското друштво, подносител на барањето)

(седиште на трговското друштво, подносител на барањето)

Датум _____

Место _____

Подносител на барањето

М.П. (*) _____

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговски друштва.

3549.

Врз основа на член 40 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ТОМБОЛА ОД ЗАТВОРЕН ТИП

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на томбола од затворен тип.

Член 2

Барањето за издавање на лиценца за приредување на томбола од затворен тип се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-5704/6
9 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ТОМБОЛА ОД
ЗАТВОРЕН ТИП**

Од _____

(назив на трговското друштво, подносител на барањето)

(седиште на трговското друштво, подносител на барањето)

Датум _____

М.П. (*)

Подносител на барањето

Место _____

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

3550.

Врз основа на член 102 став (6) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за производител на интернет игри на среќа.

Член 2

Барањето за издавање на лиценца за производител на интернет игри на среќа се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-5705/7

9 август 2016 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА
СРЕКА

Од _____

(назив на трговското друштво, подносител на барањето)

(седиште на трговското друштво, подносител на барањето)

Датум _____

Место _____

М.П. (*)

Подносител на барањето

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговски друштва.

3551.

Врз основа на член 73 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО ОБЛОЖУВАЛНИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница.

Член 2

Барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-5706/6

9 август 2016 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕКА ВО
ОБЛОЖУВАЛНИЦА**

Од _____

(назив на трговското друштво, подносител на барањето)

(седиште на трговското друштво, подносител на барањето)

Датум _____

М.П (*)

Подносител на барањето

Место _____

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016156